

Предметна програма од втор циклус студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Економија на пари, банкарство и финансиски пазари		
2.	Код	МЕК 104		
3.	Студиска програма	Менаџерска економија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус		
6.	Академска година/семестар	2017/2018	7.	Број на ЕКТС
				7
8.	Наставник	доц. д-р Весна Георгиева Свртинов доц. д-р Владимир Петковски		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус студии (240 кредити)		
10.	<p><b>Цели на предметната програма (компетенции):</b></p> <p>Целта на овој предмет е студентите да ја разберат структуратата, механизмите и праксата на делување на современите финансиски системи, финансиски институции и пазари. Исто така се запознаваат и со теоријата, фундаменталните знаења и техники кои се применуваат во финансискиот сектор со што се оспособуваат да ги разберат финансиските случувања и да можат да донесат соодветна финансиска одлука.</p> <p>Во предметот се изучуваат различни аспекти на бакарскиот начин на финансирање, природата, начелата и техниките на финансирање на другите финансиски посредници, како и спецификите на функционирање на пазарот на пари, девизниот пазар и пазарот на капитал.</p> <p><b>Оспособен за (компетенции):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Студентите да можат да ја разберат улогата и значењето на парите и кредитите</li> <li>2. Улогата и значењето на финансискиот систем во националната економија и во меѓународни рамки</li> <li>3. Улогата на финансиските институции и пазари во современата економија</li> <li>4. Стекнување на специфични знаења и вештини потребни за работење на финансиските пазари.</li> </ol>			
11.	<p><b>Содржина на предметната програма:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Улогата на парите, банките и финансиските пазари во современата економија</li> <li>- Финансиски пазари и нивна структура</li> <li>- Финансиски институции (видови и раководење)</li> <li>- Улогата на Централната банка</li> <li>- Ризикот и каматната стапка</li> <li>- Меѓународни финансии</li> <li>- Влијанието на меѓународните финансиски институции во современата економија</li> <li>- Монетарна политика и теорија</li> </ul>			

12.	<b>Методи на учење:</b> Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго.					
13.	<b>Вкупен расположлив фонд на време</b>		15 недели 7 ЕКТС x 30 часови = 210 часови			
14.	<b>Распределба на расположливо време</b>		12 недели + 3 недели консултации 30+15+165=210 часови			
15.	<b>Форми на наставните активности</b>	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часови		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часови		
16.	<b>Други форми на активности</b>	16.1.	Проектни задачи	60 часови		
		16.2.	Самостојни задачи	55 часови		
		16.3.	Домашно учење	50 часови		
17.	<b>Начин на оценување</b>					
	17.1.	Тестови			60 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бодови	
	17.3.	Активност и учество			10 бодови	
18.	<b>Критериуми за оценување (бодови/оценка)</b>	до 61 бода		5 (пет) (F)		
		од 61 до 68 бода		6 (шест) (E)		
		од 69 до 76 бода		7 (седум) (D)		
		од 77 до 84 бода		8 (осум) (C)		
		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)		
		од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	<b>Услов за потпис и полагање на завршен испит</b>		<i>Редовност на настава и вежби, проектна задача</i>			
20.	<b>Јазик на кој се изведува наставата</b>		<i>Македонски јазик</i>			
21.	<b>Метод на следење на квалитетот на наставата</b>		<i>Механизми на интерна евалуација</i>			
22.	<b>ЛИТЕРАТУРА</b>					
	22.1.	<b>Задолжителна литература</b>				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Фредерик С. Мишкин	Економија на пари, банкарство и финансиски пазари	МАГОР (превод од влада)	2010
2.		Фредерик С. Мишкин, Стенли Г. Икинс	Финансиски пазари и институции	Академски печат (превод на влада)	2012	

22.2.	<b>Дополнителна литература</b>				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Петковски Михаил	Финансиски пазари и институции	Економски факултет, УКИМ	2009
	2.	Јовановски Тихомир	Меѓународни финансии	Еуро –Мак Компани	2007
3.					